


04 јуни 2021

Follow @MKDmk

Like 121K



[Македонија](#)

- [Сите статии](#)
- [Образование и здравство](#)
- [Правата на помалиот](#)
- [Политика](#)
- [Судство](#)
- [Економија](#)
- [Скопје](#)
- [Соопштенија](#)
- [Разно](#)

[Спорт](#)

- [Сите статии](#)
- [Фудбал](#)
- [Кошарка](#)
- [Ракомет](#)
- [Други спортови](#)

[Свет](#)

- [Сите статии](#)
- [Економија](#)
- [Анализи](#)
- [Наука и технологија](#)
- [Вести](#)

[Забава](#)

- [Сите статии](#)
- [Домашна](#)
- [Странска](#)
- [Свезди и филм](#)
- [Девојки](#)

[Култура](#)

- [Сите статии](#)
- [Книжевност](#)
- [Театар и филм](#)
- [Музика](#)
- [Ликовна уметност](#)
- [Опера и балет](#)

[Кујна](#)

- [Сите статии](#)
- [Главни јадења](#)
- [Прилози](#)
- [Салати](#)
- [Десерти](#)
- [Супи](#)
- [Разно](#)

[Фото](#)

[79НОВИ / 24h](#)

[Кошарка](#)
[Феникс го исфрли Лејкерс, НБА ќе добие нов шампион \(ВИДЕО\)](#)
[Ликовна уметност](#)
[Самостојна изложба на Никола Смилков во Сплит](#)

[Образование и здравство](#)
[Со првиот екстерен испит - мајчин јазик, утре почнува...](#)
[Политика](#)
[Јанчев: Мислам дека пак ќе бидам кандидат на ВМРО-ДЦМНЕ за...](#)

[Образование и здравство](#)
[Од 15 јуни можно е ново одеснување на рестрикциите, се...](#)
[Политика](#)
[Апасиев: Ќе блокираме сè што е поврзано со урбана мафија](#)

1 од 14 [следно >](#)

[Контакт](#)

[Црна хроника](#)

[Колумни](#)[Автомобилизам](#)[Видео](#)

ЕФН го поддржа ЗНМ: Да се преиспита одлуката на судот за новинарот Горан Трпеноски

На 27ми април 2017 година за време на протестот во Скопје кој што подоцна резултираше со упад од демонстрантите во зградата на Парламентот, вкупно 21 новинари беа под закана или им беше забрането да известуваат на местото на настанот. Еден од нив беше Горан Трпеноски кој беше одбиен од Граѓанскиот суд во Скопје кој не му го призна статусот на новинар. Европската федерација на новинари (ЕФН) и нејзината членка, Здружението на новинарите на Македонија (ЗНМ) го оспоруваат толкувањето на македонскиот суд и го повикуваат уште еднаш да ја разгледа својата одлука.




**European
Federation of
Journalists**

Горан Трпеноски известуваше за настаните на 27 април 2017 година за онлајн медиумот СДК.мк. Откако кон него беа упатени закани се одлучи да поднесе тужба за попречување на правото за пристап до информации и нанесената психолошка штета. Вчера, во својата пресуда, судијката Јованка Спиrowsка Панева објасни дека во тоа време Трпеноски не бил новинар затоа што работел за онлајн медиумот (sdk.mk), што според Законот за медиуми не се смета за медиум. Понатаму во оваа пресуда, судот не го признава правото на информација како уставно право.

ЕФН и ЗНМ сметаат дека со оваа пресуда се кршат европските правни стандарди за слобода на печатот, дефинирани од Европскиот суд за човекови права. Оваа пресуда ја прекрши и судската пракса на Апелациониот суд во Македонија со која се потврди дека не треба да им се ускрати позицијата на новинар на професионалците кои работат во интернет медиумите. ЕФН се приклучува на нејзината членка ЗНМ во барањето да се преиспита оваа пресуда со која се нарушува слободата на печатот.

Европската Федерација на Новинари (ЕФН) е најголемата организација на новинари во Европа, која застапува повеќе од 320,000 новинари во 72 новинарски организации во 45 држави.



Сподели

Share 0 Tweet


Судство

[Судењето за „Меѓународен сојуз“ продолжи со...](#)
[Вкупно 104 случаи на криминал од омраза...](#)
[Пресудата за предметот „Тортура“, каде...](#)
[Како директор на УБК сум го брифирал Нухиу дека...](#)
[Костовски до Јовески: Ослобете ми го имотот, за...](#)
[Јанакиески се пожали пред Судот дека е...](#)

Објавено на

16 Април 2021 - 08:09

Поврзани содржини



[ЗНМ: Случајот со новинарот Трпеноски е уште една срамна одлука на судот](#)



[Чадиковски, ЗНМ: Уште една, трета во низа скандаозна одлука на судот против новинарите](#)



[ЗНМ: Стејт Депарментот го истакнува проблемот со неказнивост за насилствата врз новинарите](#)



[Трпеноски можел да бара отштета само ако бил убиен или повреден, смета Судот и ги прати новинарите за „27 април“ надомест да бараат кај виновниците \[Повеќе\]\(#\)](#)





НАЈЧИТАНИ

ПРЕПОРАЧАНИ



[Исчезнатиот гевгелски инспектор можно да е давеникот...](#)



[Заев: Да не шпекулираме, ќе се пушти теза па додаваме...](#)



[Нова трагедија во македонскиот ракомет: Почина Марко...](#)



[Тројца починати и 28 заразени затвореници со ковид-19 ...](#)



[Римац го претстави својот прв сериски автомобил ...](#)

Што се чита во комшии?

1.

[Бегалците што ќе стигнат во Данска никогаш нема да ја...](#)

2.

[Дефиниција за господин човек](#)

3.

[Животот пишува Борат](#)


4.

[Кошаркарскиот ум на Никола Јокиќ во едно додавање](#)

5.

[Филип Глас има нова циркуска опера, а со хорот диригира...](#)

Извор: off.net.mk



КОЛУМНИ

[Стефан Влахов - Мицов](#)

[Пораките на македонските писатели до современите и потомците](#)



Како и во времето пред осамостојувањето на Република Македонија, единствени кои предупредуваа за гибелта на македонската држава и македонскиот народ беа малку на број македонски интелектуалци.

[повеќе](#)

[„Хејт Словени“ – Говорот на омраза на Балканот](#)

[Фатмир Бесими](#)

[Фискален стимул за заздравување, забрзан економски раст и фискална консолидација](#)

**evnonline.mk**

СИТЕ УСЛУГИ НА ЕДНО МЕСТО



Информации

[Маркетинг](#)

[Импресум](#)

[Контакт](#)

Индекс

[Македонија](#)
[Спорт](#)
[Свет](#)
[Забава](#)
[Колумни](#)
[Коментар](#)
[Култура](#)
[Кујна](#)

Пријатели

[Off.net.mk](#)
[Synapse](#)

Контакт

Издавач: Портал Њуз ДОО

Телефони:

- 02 / 3256-696 • 02 / 3256-956
- 078 / 219-341 • 078 / 219-342

E-mail: contact@mkd.mk

Сите написи се користат само за лично информирање. Преземање, нивно користење и реemitување се можни само со посебен договор со основачот на порталот.

© 2020 [МКД.МК](#) Designed and developed by [ТРЕНДОЛЕНА](#) Hosted by [GHOST.MK](#)